

Службен гласник на Општина Штип

Службен гласник
на Општина Штип
Излегува по потреба

Број 10
25 август 2020 година

Година LVII



СОДРЖИНА

Р. бр.		страна
329.	Решение за назначување член на советот кој ќе го заменува градоначалникот	400

329.

Во врска со член 52 став 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), а врз основа на член 41 став 1 и член 51 став 3 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), градоначалникот на Општина Штип, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ КОЈ
ЌЕ ГО ЗАМЕНУВА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

1. ГО НАЗНАЧУВАМ **Јане Миланов**, член на Советот на Општина Штип, да ме заменува во случај на спреченост или отсуство во сите случаи утврдени со закон.
2. ГО ОВЛАСТУВАМ **Јане Миланов** за потписник на сите сметки и финансиски документи на Општина Штип во случаите од став 1 на ова Решение.
3. На членот на Советот му мирува функцијата член на Советот за времето кога го заменува градоначалникот.
4. Со стапување во сила на ова решение престанува да важи решението број 09-3819/1 од 22 јули 2019 година.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Штип“.

Образложение

Согласно член 51 став 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), „градоначалникот определува кој од членовите на советот ќе го заменува во случаи на спреченост или отсуство, во согласност со постапка утврдена со статутот.

Согласно член 41 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), „за време на спреченост или отсуство од шест месеци градоначалникот го заменува член на Советот на општината кој го назначува градоначалникот.

На членот на Советот му мирува функцијата член на Советот за времето кога го заменува градоначалникот.“

Согласно горенаведеното се донесе решение како во диспозитивот.

Број 09-3788/1
25 август 2020 година

Ш т и п

Општина Штип
Градоначалник
Благој Бочварски, с. р.